

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 46

Год. LXV

Вторник, 7 април 2009

Цена на овој број е 210 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
812. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за постапката, критериумите и начинот на распределба на дозволи за меѓународен превоз на стоки	2	818. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовна активност во Кралство Норвешка.....	7
813. Одлука за престанување на важење на Одлуката за давање согласност за склучување договор за пренесување на право на сопственост на движни ствари – патничко моторно возило без надомест.....	5	819. Одлука за изменување на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за здравство.....	7
814. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во командно-штабна вежбовна активност во Грузија.....	5	820. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за информатичко општество.....	7
815. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во теренска вежбовна активност во Грузија.....	6	821. Одлука за распределба на средства за изградба на водоснабдителни и канализациони системи во Република Македонија за 2009 година.....	8
816. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во воздухопловно теренска вежбовна активност во Република Турција.....	6	822. Програма за изменување и дополнување на Програмата за проширена репродукција на шумите за 2009 година	13
817. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во логистичка вежбовна активност во Република Турција.....	6	823. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	13
		824. Изменување на Лиценца под бр.19-5299/1 од 4.09.2007 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри во автомат клуб.....	13

	Стр.		Стр.
825. Изменување на Лиценца под број 19-5315/1 од 4.09.2007 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри во автомат клуб.....	14	828. Правилник за дополнување на Правилникот за формата, содржината и начинот на поднесување на обрасците на пријави за матичната евиденција....	33
826. Правилник за нормативите за подготвување на храна на осудените лица.....	14	829. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 160/2008 од 1 април 2009 година.....	33
827. Правилник за начинот на пријавување и формата и содржината на обрасците за пријавување на заразните болести и микробиолошки докажани-те причинители.....	16	830. Решение на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 160/2008-1 од 1 април 2009 година.....	34
		831. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	36
		832. Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец март 2009 година.....	36
		Огласен дел	1-60

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

812.

Врз основа на член 68 став 2 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/04 и 127/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.03.2009 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОСТАПКАТА, КРИТЕРИУМИТЕ И НАЧИНОТ НА РАСПРЕДЕЛБА НА ДОЗВОЛИ ЗА МЕЃУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА СТОКИ

Член 1

Во Уредбата за постапката, критериумите и начинот на распределба на дозволи за меѓународен превоз на стоки (Службен весник на Република Македонија бр.107/07 и 124/08) во член 3 во ставот (2) зборот „транспортните“ се заменуваат со зборовите: „поединечните транспортни“.

Член 2

Во член 4 ставот (5) се брише.

Член 3

Во член 7 ставот (2) зборовите: „зелено“ возило; „зелено и безбедно“ возило;“ се бришат.

Член 4

Во член 8 во ставот (1) зборот „максимална“ се заменува со зборот „најголема“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Месечните ЦЕМТ дозволи од контингентот на ЦЕМТ дозволи ќе се распределуваат за покривање на потребите за превоз на сезонска стока во свежа и смрзната состојба, како и за ново купени возила (не постари од една година од датата на првата регистрација) од категоријата ЕУРО 3, 4 и 5 „безбедни“ возила, но не повеќе од 25 годишни ЦЕМТ дозволи трансформирани во месечни дозволи.“

Член 5

Во член 9 во ставот (2) по зборот „царинење“ се додаваат зборовите „копија од сообраќајна дозвола и сертификат за еуро стандард на влекачот“.

Ставот (3) се менува и гласи:

„Кон барањето од став 1 на овој член за месечни ЦЕМТ дозволи дополнително во хартиена форма, се приложува потврда за подмирени јавни давачки во врски со вршење на дејноста.“

Ставот (4) се менува и гласи:

„Комисијата од член 5 на оваа уредба при разгледувањето на барањето за месечни ЦЕМТ дозволи врши проверка на барањето за покривање на потребите за превоз од член 8 ставот 2 и на податоците од став 2 и 3 на овој член и го одобрува или одбива барањето.“

По ставот (4) се додава нов став (5) кој гласи:

„(5) Министерството за транспорт и врски при разгледување на барањето за поединечни транспортни дозволи врши проверка на податоците од став 2 на овој член и го одобрува или одбива барањето.“

Член 6

Во член 10 во ставот (2) зборовите: „се одредува врз основа на“ се заменуваат со зборовите: „искажани во Поединечен план, изнесува 30% од“.

Ставот (5) се менува и гласи:

„Променливиот дел на годишниот контингент на ЦЕМТ дозволи го сочинуваат број на ЦЕМТ дозволи искажани во Ранг листа на превозници и неискористените дозволи од член 8 став (2) од оваа уредба“.

Член 7

Во член 12 по зборот „уредба“ се става точка, а зборовите: „и се состои од општ и посебен дел“ се бришат.

Член 8

Членот 13 се менува и гласи:

„Министерството за транспорт и врски ги објавува во „Службен весник на Република Македонија“ и на интернет страницата на Министерството за транспорт и врски, најдоцна до 25-ти септември во тековната година следните податоци:

1. Број на поединечни транспортни дозволи по квоти со назнака кој вид од нив се критични дозволи,
2. Број на месечни ЦЕМТ дозволи по видови и категории од член 8 став (2) од оваа уредба и
3. Број на годишни ЦЕМТ дозволи по видови и категории.”

Член 9

Во член 14 во ставот (1) зборовите: „Посебниот дел на” се бришат.

Во ставот (2) по зборовите: „одделно за секој транспортер” се става точка и зборовите „и се состои од фиксен и променлив дел” се бришат.

Член 10

Во член 15 во ставот (2) точката 2 се менува и гласи:

„Возила во сопственост, купени на лизинг или земени под закуп со број на регистарски таблички, број на шасија, еуро карактеристики и број на сертификат за исполнување на услови за подготвеност во сообраќај”.

Точката 3 се менува и гласи:

„3. Вкупната добивка од работењето по оданочување за предходната година и”

Точката 4 се менува и гласи:

„4. Вкупен приход за предходната година од претежна дејност- превоз на стоки во друмскиот сообраќај.”

Точките 5 и 6 се бришат.

Член 11

Во член 16 во ставот (1) точката 2 се менува и гласи:

„30 % од правилно искористени поединечни транспортни дозволи за превоз по квоти заклучно со 31 октомври во годината на поднесување на барањето.”

Точката 3 се брише.

Во ставот 4 зборовите: „10-ти декември” се заменуваат со зборовите: „15-ти декември”, а по зборовите: „Планот на распределба” се става записка и се додаваат зборовите: „го објавува на својата интернет страна”.

Член 12

Во член 17 во ставот (2) зборовите: „како и при враќање на дозволите” се бришат.

Член 13

Во член 18 во ставот (1) точка 5 по зборот „работењето” се додаваат зборовите: „по оданочување”.

Точка 6 се менува и гласи:

„Висина на вкупен приход од претежна дејност (образецот на структура на приход по дејност- СПД образец од претходната година)”.

Во точка 7 точката се брише и се додаваат зборовите: „за учество во распределба на ЦЕМТ дозволи”.

Член 14

Во член 20 став (1) во точката 3 бројот „6” се заменува со бројот „8”.

Во точката 4 бројот „3” се заменува со бројот „4”.

Во точката 5 бројот „2” се заменува со бројот „3”.

Во ставот (3) реченицата „Сертификати не се потребни за првата година од експлоатација на товарното возила” се брише.

Член 15

Во член 21 точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „споредено со вкупниот возен парк на превозникот”.

Член 16

Во член 22 во ставот (2) бројот „60” се заменува со бројот „120”.

Член 17

Во член 23 во ставот (1) алинеја 1 бројот „31” се заменува со бројот „25”.

Во алинеја 2 бројот „32” се заменува со бројот „26”, а бројот „48” се заменува со бројот „40”.

Во алинеја 3 бројот „49” се заменува со бројот „41”, а бројот „65” се заменува со бројот „50”.

Алинеја 4 се менува и гласи:

„-Од 51 и повеќе извршени превози- 4 бода/дозвола и на превозникот му се доделува ист вид на ЦЕМТ дозвола, како бонус за ефикасно работење, доколку истата е предмет на распределба.”

Во ставот (4) по зборот „уредба” точката се брише и се додаваат зборовите „врз основа на податоците од ранг листата на превозници.”

Член 18

Во член 24 ставот (2) се менува и гласи:

„Пресметката се врши врз основа на просечна вредност по возило одредена како сооднос на остварена вкупна добивка од работењето по оданочување и бројот на вкупниот возен парк (влекачи) во пресметковната година, одредените бодови се множат по возниот парк (влекачи) кој се прифаќа за учество во распределба на ЦЕМТ дозволи.”

Член 19

Во член 25 во ставот 1 зборовите: „билансот на успех” се заменуваат со зборовите: „СПД образецот”.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Пресметката се врши врз основа на просечна вредност по возило одредена како сооднос на остварениот вкупен приход од дејноста превоз на стока и бројот на вкупниот возен парк (влекачи) во пресметковната година, одредените бодови се множат по возниот парк (влекачи) кој се прифаќа за учество во распределба на ЦЕМТ дозволи.”

Член 20

Во член 27 ставот (1) се брише.

Во ставот 3 точката се брише и се додаваат зборовите: „и утврдува кои поединечни транспортни дозволи спаѓаат во групата на критични дозволи врз основа на проценка на влијанието на пазарните услови во одреден временски период, како и соодносот на бројот на поединечни транспортни дозволи со кои располага

га Министерството за транспорт и врски во периодот на ревизија и потребата на превозниците од истите, односно критични дозволи се оние за кои бројот на барањата на превозниците е поголем од бројот на поединечни транспортни дозволи со кои располага Министерството за транспорт и врски во периодот на вршење на контролата.”

Член 21

Во член 28 ставот (1) се менува и гласи:

„Со примена на критериумите од член 18 став 1, 2, 3, 4 од оваа уредба на превозникот кој правилно ги искористил поединечните транспортни дозволи во предходната година, автоматски му се резервираат во поединечниот план 30% од бројот на вратени поединечни транспортни дозволи.”

Во ставот (2) зборот „некритични” се заменува со зборовите: „поединечни транспортни”.

Член 22

Членот 29 се менува и гласи:

„Доделувањето на критичните поединечни транспортни дозволи од променливиот дел на годишниот контингент на поединечни транспортни дозволи расположливи во Министерството за транспорт и врски, ќе се врши врз основа на член 27 од оваа уредба.

Враќањето на поединечните транспортни дозволи во рок од 120 дена, нема да важи за критични поединечни транспортни дозволи и истите ќе се продолжуваат со доставување на документ за оправданоста на продолженото користење најдоцна во рок од 3 дена пред истекот на важењето на дозволата.”

Член 23

Во член 30 ставот (1) се брише.

Член 24

Во член 31 во ставот (1) зборовите: „Планот на распределба” се заменуваат со зборот „контингентот”.

Член 25

Членот 32 се менува и гласи:

„Променливиот дел на годишниот контингент на ЦЕМТ дозволи се утврдува со примена на критериумите од член 18 од оваа уредба.

Врз основа на критериумите од член 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26 од оваа уредба, се составува ранг листа на превозници врз основа на просечниот број на бодови по возила како услов за ефикасно работење и учество во распределба на ЦЕМТ дозволи.

Вредноста на поединечните ЦЕМТ дозволи се определува со ставање во сооднос на вкупниот број бодови во однос на вкупниот број влечни возила на превозниците кои учествуваат во распределбата на контингентот на ЦЕМТ дозволи. Добиената просечна вредност преставува гранична вредност за учество во распределбата, вредност на обичните ЦЕМТ дозволи (О) и гранична вредност врз основа на која се одредува вредноста на ЦЕМТ дозволи со важност и за Републи-

ка Австрија (А) и Република Грција (Г); вредноста на дозволите со важност и за Република Италија (И) секогаш преставуваат вредност на обичните ЦЕМТ дозволи зголемени за 2 бода.

Променливиот дел од контингентот на ЦЕМТ дозволи се одредува со формирање поединечни ранг листи на превозници согласно став 2 од овој член при што за дозвоите со важност и за Република Грција (Г) и за Република Австрија (А) е одредена гранична вредност под која нема да се врши распределба на истите, согласно став 3 од овој член.

Ранг листата на превозници се формира со автоматско креирање на поединечни ранг листи на превозници врз основа на просечни бодови по возило, доставени барања, почитувајќи го правилото: прво се врши распределба на повисоки категории расположливи ЦЕМТ дозволи според дефицитарноста на квотата на дозволата во вкупниот контингент од ЦЕМТ дозволи. Ранг листи се креираат автоматски се додека постои елемент за распределба на истите (број на возила од соодветна категорија, ЦЕМТ дозволи од соодветен вид и категорија, просечни и вкупен број на бодови).

Во распределбата учествуваат сите превозници кои доставиле барање по електронски пат во определениот рок, имаат соодветен возен парк, редовно вработени возачи и вкупни бодови еднакви или поголеми од определената гранична вредност од став 3 и 4 од овој член.”

Член 26

Член 33 се менува и гласи:

„Ако превозникот прв пат учествува во постапката за распределба на ЦЕМТ дозволи, на тој превозник за секоја добиена ЦЕМТ дозвола сразмерно му се намалува правото за користење на критични дозволи кои ги добил во Планот за распределба во согласност со член 22 од оваа уредба.

Ако превозникот има над 50% покриеност на вкупниот возен парк со ЦЕМТ дозволи му се намлува правото за користење на критични дозволи од променливиот контингент на поединечни транспортни дозволи расположливи во Министерството за транспорт и врски.

Ако на превозникот не му е одново распределена ЦЕМТ дозвола, или му е одземена затоа што два пати по ред недоставил извештај со листовите од дневникот на патување, не ја користел ефикасно, во согласност со член 23 од оваа уредба, му се зголемува правото за користење на поголем број на критични дозволи од променливиот контингент на поединечни транспортни дозволи расположливи во Министерството за транспорт и врски.”

Член 27

Во член 34 во ставот (3) зборовите: „15-ти април” се заменуваат со зборовите: „15-ти март” и зборовите: „Планот за распределба” се заменуваат со зборот „контингент”.

Ставовите (5), (6) и (7) се бришат.

Член 28

Во член 35 ставот (1) се менува и гласи:

„При втората, односно третата контрола на превозникот му се распределуваат во Поединечниот план за распределба онолку дозволи колку што му останало во планот, а најмногу 50% односно 20% од вкупниот број утврдени во Планот за распределба”.

Ставот (2) се менува и гласи:

„При контролата од став 1 на овој член променливиот дел на годишниот контингент на поединечни транспортни дозволи се утврдува на начин пропишан со член 29 од оваа уредба.”

Член 29

Член 36 се менува и гласи:

„Превозникот кој ги искористил сите дозволи според Планот на распределба или на кого не му е изработен План за распределба може во тековната година да поднесува барања за добивање поединечни транспортни дозволи од променливиот дел на годишниот контингент на поединечни транспортни дозволи расположливи во Министерството за транспорт и врски.”

Член 30

Во членот 38 ставот (1) се менува и гласи:

„Министерството за транспорт и врски врши издавање на поединечните транспортни дозволи врз основа на барање кое превозникот го доставува согласно своите потреби во текот на годината”.

Ставот (3) се менува и гласи:

„За издавање на поединечни транспортни дозволи по барање од став 1 на овој член на превозникот му се утврдува: број на дозволи во Планот за распределба и број на веќе подигнати дозволи, број на правилно искористени поединечни транспортни дозволи, број на извршени комбинирани превози, вратени листови од дневникот за патување и процентуална покриеност на вкупниот возен парк со ЦЕМТ дозволи.”

Во став (4) по зборовите: „оној број на” се додаваат зборовите: „поединечни транспортни”.

Во став (5) по зборовите: „едно барање” се става точка, а зборовите: „согласно член 28 став 2 од оваа уредба” се бришат.

Член 31

Во член 39 во ставот (2) по зборовите: „променливиот дел” се додаваат зборовите: „од годишниот контингент”.

Член 32

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр.19-1261/1
24 март 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

813.

Врз основа на член 55 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.03.2009 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОР ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА ДВИЖНИ СТВАРИ – ПАТНИЧКО МОТОРНО ВОЗИЛО БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност за склучување Договор за пренесување на право на сопственост на движни ствари – патничко моторно возило без надомест бр. 19-2925/4 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 85/06) донесена на 14.07.2006 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 19-1309/1
31 март 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

814.

Врз основа на член 41, став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01, 5/03, 58/06 и 110/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.03.2009 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО КОМАНДНО-ШТАБНА ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ ВО ГРУЗИЈА

1. За учество во НАТО/ПЗМ командно-штабна вежбовна активност „Cooperative Longbow“, (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во Тбилиси, Грузија, во период од 8 до 21 мај 2009 година, се испраќа единица на Армијата на Република Македонија во состав од 6 (шест) припадници на постојаниот состав на Армијата - офицери.

2. Финансиските трошоци за реализација на вежбовната активност, во кои влегуваат транспортот, сместувањето и исхраната на учесниците во вежбовната активност, ги обезбедува Министерството за одбрана на Република Македонија.

3. Подготовките и организацијата на учесниците во вежбовната активност, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1317/1
31 март 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

815.

Врз основа на член 41, став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 5/03 и 58/06 и 110/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.03.2009 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ТЕРЕНСКА ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ ВО ГРУЗИЈА

1. За учество во НАТО/ПзМ теренска вежбовна активност „Cooperative Lancer“ (во натамошниот текст: вежбовна активност), која ќе се одржи во Тбилиси, Грузија, во период од 20 мај до 3 јуни 2009 година, се испраќа единица на Армијата на Република Македонија, во состав од 26 (дваесет и шест) припадници на постојаниот состав на Армијата.

2. Финансиските трошоци за реализација на вежбовната активност, во кои влегуваат транспортот, сместувањето и исхраната на учесниците во вежбовната активност ги обезбедува Министерството за одбрана на Република Македонија.

3. Подготовките и организацијата на учесниците во вежбовната активност, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1318/1
31 март 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

816.

Врз основа на член 41, став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 5/03, 58/06 и 110/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.03.2009 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВОЗДУХОПЛОВНО ТЕРЕНСКА ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ ВО РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА

1. За учество во НАТО/ПзМ воздухопловно теренска вежбовна активност „Cooperative Archer“, (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во Република Турција, во период од 25 мај до 5 јуни 2009 година, се испраќа единица на Армијата на Република Македонија во состав од 6 (шест) припадници на постојаниот состав на Армијата.

2. Финансиските трошоци за реализација на вежбовната активност, во кои влегуваат транспортот, сместувањето и исхраната на учесниците на вежбовната активност, ги обезбедува Министерството за одбрана на Република Македонија.

3. Подготовките и организацијата на учесниците на вежбовната активност, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-1319/1
31 март 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

817.

Врз основа на член 41, став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01, 5/03, 58/06 и 110/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.03.2009 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ЛОГИСТИЧКА ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ ВО РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА

1. За учество во НАТО во логистичка вежбовна активност „Steadfast Move“, (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во Република Турција, во период од 11 до 22 мај 2009 година, се испраќа единица на Армијата на Република Македонија во состав од 4 (четири) припадници на постојаниот состав на Армијата - офицери.

2. Финансиските трошоци за реализација на вежбовната активност, во кои влегуваат транспортот, сместувањето и исхраната на учесниците во вежбовната активност, ги обезбедува Министерството за одбрана на Република Македонија.

3. Подготовките и организацијата на учесниците во вежбовната активност, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1320/1
31 март 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

818.

Врз основа на член 41, став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 5/03 и 58/06 и 110/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.03.2009 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО
ВО ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ ВО КРАЛСТВО
НОРВЕШКА

1. За учество во НАТО вежбовна активност „Steadfast Juncture“ (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во Ставангер, Кралство Норвешка, во период од 19 до 31 мај 2009 година, се испраќа единица на Армијата на Република Македонија, во состав од 4 (четири) припадници на постојаниот состав на Армијата – офицери.

2. Финансиските трошоци за реализација на вежбовната активност, во кои влегуваат транспортот, сместувањето и исхраната на учесниците во вежбовната активност ги обезбедува Министерството за одбрана на Република Македонија.

3. Подготовките и организацијата на учесниците во вежбовната активност, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1321/1
31 март 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

819.

Врз основа на член 54 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.03.2009 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК
И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА
ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ЗДРАВСТВО

Член 1

Во Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за здравство („Службен весник на РМ“ бр. 23/2009), во членот 1 зборовите: „15 тастатури, 15 монитори и 15 мауси“ се заменуваат со зборовите: „10 тастатури, 10 монитори и 10 мауси“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1365/1
31 март 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

820.

Врз основа на член 54, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.03.2009 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИ-
СТЕРСТВОТО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Персонален компјутер TW945G	Тастатура TW945G	Глуваче за TW945G	15 ЛЦД Монитор модел 5005 L Haier/Teach	Тин Клиент Htenda X300	Глуваче за Тин Клиент	Тастатура за Тин Клиент
50	50	50	350	300	300	300

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење на Министерството за информатичко општество, без надоместок.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со министерот за информатичко општество за правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1366/1
31 март 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

821.

Врз основа на член 29, став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.166/08) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08 и 82/08), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 31.03.2009 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ
И КАНАЛИЗАЦИОНИ СИСТЕМИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА 2009 ГОДИНА

1. Од средствата во Буџетот на Република Македонија за 2009 година, утврдени во Раздел 130.01-Министерство за транспорт и врски, Потпрограма 3Б-Водоснабдителни и канализациони системи во Република Македонија, ставка 488-Капитални дотации до ЕЛС, во износ од 90.000.000,00 денари, за изградба на водоснабдителни и канализациони системи во единиците на локалната самоуправа се распределуваат 90.000.000,00 денари за:

ОПШТИНА АРАЧИНОВО	2.500.000,00
- За изградба на систем за водоснабдување на населено место Грушино	2.500.000,00
ОПШТИНА БИТОЛА	2.500.000,00
- За изградба на атмосферска канализација во населба БЛР 4 во Битола	2.500.000,00
ОПШТИНА ВАЛАНДОВО	2.500.000,00
- За изградба на фекална канализација во населено место Пирава	2.500.000,00
ОПШТИНА ВРАПЧИШТЕ	2.000.000,00
- За реконструкција на водоснабдителен систем за водоснабдување на населено место Добридол	2.000.000,00
ОПШТИНА ГОСТИВАР	2.500.000,00
- За изградба на фекална канализација во населено место Чеграње	2.500.000,00
ОПШТИНА ГРАДСКО	2.700.000,00
- За изградба на фекална канализациона мрежа во населено место Градско	2.700.000,00

ОПШТИНА ДЕБАРЦА	2.200.000,00
- За изградба на резервоар за водоснабдување на населено место Горенци	2.200.000,00
ОПШТИНА ЖЕЛИНО	2.300.000,00
- За изградба на фекална канализација во населено место Желино	2.300.000,00
ОПШТИНА ЗАЈАС	3.000.000,00
- За изградба на фекална канализација во населено место Зајас Укај	3.000.000,00
ОПШТИНА ЗРНОВЦИ	2.000.000,00
- За изградба на фекална канализација во населено место Видовиште	2.000.000,00
ОПШТИНА ИЛИНДЕН	2.500.000,00
- За изградба на канализационен систем за прифаќање и третман на отпадни води на подрачјето на општина Илинден-припадна површина 7	2.500.000,00
ОПШТИНА ЈЕГУНОВЦЕ	2.000.000,00
- За реконструкција на секундарна водоснабдителна мрежа за водоснабдување на населено место Туденце	2.000.000,00
ОПШТИНА КИЧЕВО	2.200.000,00
- За изградба на фекална канализација во населба "Осојски пат" и лево од населба „Раштански пат“-низок дел во Кичево	2.200.000,00
ОПШТИНА КОНЧЕ	2.500.000,00
- За изградба на пречистителна станица за урбани отпадни води во населено место Конче	2.500.000,00
ОПШТИНА КОЧАНИ	2.300.000,00
- За изградба на фекална канализација во населено место Прибачево	2.300.000,00

ОПШТИНА КРАТОВО	3.000.000,00
- За изградба на колекторски систем за речното корито на река Кратовска во Кратово	3.000.000,00
ОПШТИНА КРУШЕВО	2.500.000,00
- За изградба на водоводна мрежа за водоснабдување на населено место Норово	2.500.000,00
ОПШТИНА ЛИПКОВО	3.000.000,00
- За изградба на фекална канализација во населено место Слупчане	3.000.000,00
ОПШТИНА МОГИЛА	2.500.000,00
- за изградба на систем за водоснабдување на населените места Свето Тодори и Подино	2.500.000,00
ОПШТИНА НОВАЦИ	2.500.000,00
- За изградба на доводен цевковод за водоснабдување на населено место Бач	2.500.000,00
ОПШТИНА ОХРИД	2.200.000,00
- За изградба на фекална канализација во населено место Лескоец	2.200.000,00
ОПШТИНА ПЕХЧЕВО	2.500.000,00
- За изградба на фекална канализација во населено место Робово	2.500.000,00
ОПШТИНА ПРИЛЕП	3.000.000,00
- За изградба на атмосферска и фекална канализација по дел од ул. "Александар Македонски" и делница за атмосферска канализација по ул. "Цар Самоил" ("Иво Лола Рибар"), во Прилеп	3.000.000,00
ОПШТИНА РАДОВИШ	2.500.000,00
- За изградба на дел од колектор за фекална канализација во Радовиш-лев брег	2.500.000,00
ОПШТИНА РАНКОВЦЕ	2.700.000,00
- За изградба на систем за водоснабдување на населените места Отошница и Радибуш	2.700.000,00

ОПШТИНА СОПИШТЕ	2.000.000,00
- За изградба на системот за водоснабдување за дел од населените места во општина Сопиште-Регионален водовод "Патишка Река"	2.000.000,00
ОПШТИНА СТРУГА	2.500.000,00
- За изградба на секундарен колектор од населено место Велешта до пречистителна станица "Враниште"	2.500.000,00
ОПШТИНА СТРУМИЦА	3.000.000,00
- За изградба на фекална канализација во населено место Муртино	3.000.000,00
ОПШТИНА ТЕАРЦЕ	1.600.000,00
- За изградба на фекална канализација во населените места Теарце, Пршовце, Глоѓи и Доброште	1.600.000,00
ОПШТИНА ТЕТОВО	2.700.000,00
- За изградба на водоводна мрежа за водоснабдување на населба "Сончев брег"-Теќе - Речица	2.700.000,00
ОПШТИНА ШТИП	2.200.000,00
- За изградба на фекална канализација во населено место Чардаклија	2.200.000,00
ОПШТИНА АЕРОДРОМ	2.500.000,00
- За изградба на фекална канализација на улици кои гравитираат кон улица "Тодор Чангов-20" (Н.П. Бул. "Јане Сандански") во населба Горно Лисиче	2.500.000,00
ОПШТИНА БУТЕЛ	2.700.000,00
- За изградба на водоводна мрежа за водоснабдување на населено место Љуботен	2.700.000,00
ОПШТИНА ГОРЧЕ ПЕТРОВ	2.700.000,00
- За изградба на секундарна водоводна мрежа во населено место Волково	2.700.000,00
ОПШТИНА ЧАИР	3.000.000,00
- За изградба на атмосферска канализација по новопроектираните улици "1", "2", "3" и "5" во место викано "Тенеќе Маало" во Скопје	3.000.000,00

ГРАД СКОПЈЕ**3.000.000,00**

- За изградба на потисен цевковод на дел од улица "Салвадор Аљенде" во Скопје, на потег од пумпна станица Водно кон резервоарот Барутана II

3.000.000,00

ВКУПНО:**90.000.000,00**

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука се користат како учество на Република Македонија за изградба на водоснабдителни и канализациони системи за населените места во општините, без обврска за враќање.

3. Исплатата на средствата од точка 1 на оваа одлука ја врши Министерството за транспорт и врски, по претходно доставени барања со комплетна и заверена документација за наменско користење на средствата од страна на единиците на локалната самоуправа.

4. Мониторинг над изведените градежни работи односно за извршените набавки во врска со изградбата на водоснабдителните и канализационите системи ќе врши Министерството за транспорт и врски.

5. Барањата со комплетна и заверена документација за наменско користење на средствата, единиците на локалната самоуправа од точка 1 на оваа одлука ги доставуваат до Министерството за транспорт и врски, заклучно со 27.11.2009 година.

6. Исплатата на средствата од точка 1 на оваа одлука за изведување на градежни работи или за извршените набавки во врска со изградбата на водоснабдителните и канализационите системи, нема да се врши авансно.

7. Министерството за транспорт и врски за реализираните буџетски средства доставува извештај со финансиски показатели до Владата на Република Македонија за изведените градежни работи или за извршените набавки во врска со изградбата на водоснабдителните и канализационите системи, при реализација на Одлуката.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-1376/1
31 март 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

822.

Врз основа на член 69, став 1 од Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/97, 7/00, 89/04, 54/07 и 131/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.03.2009 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ-
РАМАТА ЗА ПРОШИРЕНА РЕПРОДУКЦИЈА НА
ШУМИТЕ ЗА 2009 ГОДИНА**

I

1. Во Програмата за проширена репродукција на шумите за 2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/09), во делот IV, во став 1 зборовите: „90.000.000,00 денари“ се заменува со зборовите: „87.000.000,00 денари“.

По ставот 4 се додава нов став 5 кој гласи:

„За озеленување на патниот појас околу државните патишта се утврдуваат средства во износ од 3.000.000,00 денари. Извршител на работите и корисник на средствата е Јавното претпријатие „Македонски шуми“ – Скопје. Исплатата на средствата ќе се врши врз основа на приложена документација за извршеното озеленување на патниот појас околу државните патишта, која Јавното претпријатие „Македонски шуми“ – Скопје ја доставува до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.“

II

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1196/1
24 март 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

823.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр.10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.03.2009 година, издаде

**ЛИЦЕНЦА
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ**

1. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб се издава на Трговското друштво за игри на среќа, производство, трговија и услуги „Мактрикс“ увоз-извоз ДООЕЛ Охрид, за време од 6 (шест) години.

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа на ул. „Јосиф Јосифовски Свештарот“ б.б. во Струмица.

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 15 автомати за игри на среќа и еден автомат за игри на среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе играчи.

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати надоместок за Лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплата и тоа:

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на Лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае Лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од алинеи 1 и 2 на оваа точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од алинеја 2 на оваа точка.

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

6. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата од точка 4, алинеите 1 и 2, Лиценцата се одзема.

7. Корисникот на Лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1.

8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-1325/1
31 март 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

824.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр.10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.03.2009 година, одобри

**ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ПОД БР.19-5299/1 ОД 4.09.2007 ГОДИНА ИЗДАДЕНА
НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ „ФЛА-
МИНГО“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУ-
ВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ ВО АВТОМАТ КЛУБ**

1. Во Лиценцата под бр.19-5299/1 од 4.09.2007 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб во точката 3 бројот „15“ се заменува со бројот „16“

2. Ова изменување на Лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-1403/1
31 март 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

825.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.03.2009 година, одобри

**ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ПОД БРОЈ 19-5315/1 ОД 4.09.2007 ГОДИНА ИЗДАДЕНА
НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ “ФЛА-
МИНГО” ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУ-
ВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ ВО АВТОМАТ КЛУБ**

1. Во Лиценцата под број 19-5315/1 од 4.09.2007 година, издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3 бројот “20” се заменува со бројот “26”.

2. Ова изменување на лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 19-1404/1
31 март 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

826.

Врз основа на член 109 став 4 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/06), министерот за правда го донесе следниот

**П Р А В И Л Н И К
ЗА НОРМАТИВИТЕ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ
НА ХРАНА НА ОСУДЕНИТЕ ЛИЦА**

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат нормативите за подготвување на храна на осудените лица во казнено-поправните установи.

Член 2

(1) На осудените лица им се загарантирани по три оброци дневно. Осудените лица кои работат, добиваат и дополнителен оброк - топол или ладен, според Табела бр.1 која е дадена во прилог на овој правилник и е негов составен дел.

(2) На осудените лица им се обезбедува во секое време пристап до вода за пиење. Здравствената исправност на водата одговара на нормативите за вода за пиење утврдени според посебни прописи.

Член 3

Дневните оброци на осудените лица го содржат препорачаниот дневен внес на енергија и внес на хранливи материи според нивните прехранбени потреби и навики. Менито за осудените лица се планира врз основа на прехранбените нормативи и препорачаниот дневен внес на енергија и внес на хранливи материи, а зависи од полот, возраста и видот на физичка активност, согласно Табела бр. 2 која е дадена во прилог на овој правилник и е негов составен дел.

Член 4

(1) Менито се одобрува од страна на директорот на установата, а го составува комисија составена од: лекар или друг здравствен работник, готвач, претставник од осудените лица и вработениот кој ја извршува набавката на храна.

(2) Комисијата од став (1) на овој член која е определена од страна на директорот на установата ја составува листата на јадења 15 дена однапред така што во една седмица не е предвидено ист вид на јадење трипати.

(3) На осудените лица не им се дава два дена едно по друго истоврсна храна.

(4) Храната предвидена според листата на јадења е разновидна и е вкусно подготвена од различни прехранбени продукти. Нутритивните својства на храната треба да ја рефлектира возраста, здравствената состојба, физичката кондиција, природата на нивната работа, како и културните и религиозните навики на осудените лица.

Член 5

(1) Начинот и времето на делењето на оброците се определува според куќниот ред на установата.

(2) Осудените лица користат стандарден прибор за јадење кој е определен од Комисијата и најадекватно е сообразен со послужените оброци. Материјалот од кој е изработен приборот за јадење ги задоволува стандардите за безбедност на храната.

(3) Чиниите во кои се послужува храната ги задоволуваат стандардите за безбедност на храната.

(4) На осуденото лице на кое од сигурносни причини му е одземен дел од приборот за јадење, му се служат иситнетата храна.

Член 6

Осуденото лице кое од оправдани причини не било присутно на послужувањето на оброкот, ќе му биде обезбеден оброк со енергетска вредност според прописите за послужување на оброк надвор од времето на послужување.

Член 7

Осуденото лице кое се спроведува или преместува или патува поради извршување на определени работни задачи или за користење на годишен одмор, односно отсуство, му се обезбедува сува храна или пари за набавка на храна.

Член 8

(1) За сите осудени лица храната е иста и им се овозможува избор на храна што се подготвува во установата.

(2) Ако храната не одговара на прописите или не одговара на научните сознанија или не е вкусно подготвена нема да се послужи, а на затворениците им се обезбедува замена на оброкот.

Член 9

(1) Поради обезбедување на хигиената на кујната, магацините за храна, чиниите и приборот за јадење, како и хигиената на вработените и осудените лица на кои им се распоредени работни задачи во подготовката и послужувањето на храната, како и за валидноста на нивните санитарни книшки, лекарот прави контрола најмалку два пати неделно.

(2) Забележаните неправилности во текот на прегледот се запишуваат во книга за надзор на чистотата и хигиената.

(3) Директорот на установата ги отстранува недостатоците и неправилностите кои се запишани во книгата за надзор на чистотата и хигиената.

Член 10

Контролната книга и книгата за надзор на чистотата и хигиената се достапни на надлежните тела за надзор.

Член 11

Санитарно - хигиенските услови за подготвувањето на храната и спроведувањето на стандардите за безбедност на храната во објектите каде се подготвува храната се спроведуваат според утврдени посебни прописи.

Член 12

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр.07-523/1
25 март 2009 година
Скопје

Министер за правда,
Михајло Маневски, с.р.

Табела бр. 1 РАСПОРЕД НА ДНЕВНИТЕ ОБРОЦИ, % НА ДНЕВНИТЕ ПОТРЕБИ И ЕНЕРГЕТСКА ВРЕДНОСТ НА ПОЕДИНИ ОБРОЦИ

(член 1, став1)

ВИД НА ОБРОКОТ	ЗА ЛИЦАТА КОИ НЕ РАБОТАТ ИЛИ КОИ ОБАВУВААТ ЛЕСНИ ФИЗИЧКИ РАБОТИ * % дневните потреби = енергија: kcal, kJ	ЗА ЛИЦАТА КОИ ОБАВУВУВААТ СРЕДНО ТЕШКИ И ТЕШКИ ФИЗИЧКИ РАБОТИ, % дневните потреби = енергија: kcal, kJ
Доручек	25-30 = 625-750	20 = 600-700
Ручек	35-40 = 875-1000	30 = 900-1050
Вечера	30-35 = 750-875	30 = 900-1050
Дополнителен оброк	—	20 = 600-700

* споменатите количини може да се користат и како прехранбен стандард за планирање на исхраната на осудените лица од женски пол

Табела бр. 2 ПРЕХРАНБЕНИ СТАНДАРДИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ДНЕВНИТЕ ОБРОЦИ НА ЗАТВОРЕНИЦИТЕ

(член 2, став1)

СОДРЖИНА НА ОБРОЦИТЕ	ПРЕПОРАЧАНИ ДНЕВНИ КОЛИЧИНИ ЗА ЛИЦАТА КОИ НЕ РАБОТАТ ИЛИ КОИ ОБАВУВААТ ЛЕСНИ ФИЗИЧКИ РАБОТИ *	ЗА ЛИЦАТА КОИ ОБАВУВУВААТ СРЕДНО ТЕШКИ ФИЗИЧКИ РАБОТИ	ЗА ЛИЦАТА КОИ ОБАВУВУВААТ ТЕШКИ ФИЗИЧКИ РАБОТИ
Енергија: kcal	2500	3000	3500
kJ	10465	12558	14651
Белковини, г	70-90	80-105	95-122
% вкупна енергија	11-14	11-14	11-14
Масти, г	83-97	100-117	117-135
% вкупна енергија	30-35	30-35	30-35
Јагленихидрати, г	315-345	375-471	438-480
% вкупна енергија	50-55	50-55	50-55
Витамин А, mcg RE	700-900	900	900
Витамин Е, mg	15	15	15
Витамин Б1, mg	1,1-1,2	1,3	1,4
Витамин Б2, mg	1,2-1,3	1,4	1,6
Ниацин, mg	14-16	16	18
Витамин Ц, mg	75-90	90	90
Калциум, mg	800-1000	800-1000	800-1000
Железо, mg	10-15	10-15	10-15

- споменатите количини може да се користат и како прехранбен стандард за планирање на исхраната на осудените лица од женски пол

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО**827.**

Врз основа на член 25 од Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/2004 и 139/2008), министерот за здравство донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА ПРИЈАВУВАЊЕ И ФОРМАТА
И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ ЗА ПРИЈАВУ-
ВАЊЕ НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ И МИКРОБИ-
ОЛОШКИ ДОКАЖАНИТЕ ПРИЧИНИТЕЛИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на пријавување и формата и содржината на обрасците за пријавување на заразните болести и микробиолошки докажаните причинители.

Член 2

Пријавувањето на заболување или смрт од заразна болест се врши во текот од 24 часа од поставувањето на дијагнозата на заразната болест или сомневање од заразна болест на Пријава на заболување - смрт од заразна болест и носителство на причинител на заразна болест, дадена на Образец бр. 1.

Пријавувањето се врши од страна на лекарот во здравствената установа со пополнување на пријавата од став 1 на овој член, во дупликат и се доставува до заводот за здравствена заштита на чие подрачје има живеалиште заболениот лице (во натамошниот текст: надлежниот завод за здравствена заштита). Секое пријавено заболување или смрт од заразна болест се евидентира и во книгата за евиденција на заразни болести на образецот од член 9 на овој правилник.

Еден примерок од пријавата од страна на надлежниот завод за здравствена заштита веднаш се доставува до Републичкиот завод за здравствена заштита.

Член 3

Пријавата од член 2 на овој правилник се потпишува од страна на лекарот, кој ја поставил дијагнозата на заразната болест согласно член 17, како и секое сомневање од заразна болест согласно член 18 од Законот за заштита на населението од заразни болести ("Службен весник на РМ" бр. 66/04 и 139/08), кој покрај потписот става свој факсимил со името и презимето и печат на здравствената установа што го врши пријавувањето.

Дијагнозата на болеста се запишува на латински јазик и се шифрира според важечката Меѓународна статистичка класификација на болестите и на сродните здравствени проблеми.

Член 4

Ако се утврди заболување или смрт од заразна болест кај лице кое привремено престојува во друго место од страна на лекарот се доставува известување и до Заводот за здравствена заштита на чие подрачје е утврдено заболувањето или смртта.

Пријавувањето на секое каснување или повредување од страна на животно заболено од беснило или животно сомнително дека е заболено од беснило се врши на Индивидуална листа за антирабично третирање на поврдени, која е дадена на Образец бр. 2.

Пријавување на заболување или смрт од маларија се врши на Пријава за заболено и умрено лице од маларија, која е дадена на Образец бр. 3.

Член 5

Во случај кога има промена на првичната дијагноза, како и при добивање на конечни лабораториски резултати, пријавувањето се врши од страна на лекарот со повторно пополнување на пријавата од член 2 став 1 на овој правилник, под ист реден број од евиденцијата и со доставување во текот на 24 часа од настанатата промена односно од добивањето на конечните лабораториски резултати до надлежниот завод за здравствена заштита.

Член 6

Пријавување на епидемиско јавување на заразна болест се врши веднаш преку телефон или на друг начин (електронска пошта, факс) и со доставување на Пријава на епидемија на заразна болест, дадена на Образец бр. 4, од страна на надлежниот завод за здравствена заштита.

Пријавувањето се врши со пополнување на образецот од став 1 на овој член во дупликат и еден примерок веднаш се доставува од страна на надлежниот завод за здравствена заштита до Републичкиот завод за здравствена заштита.

Член 7

По завршување на епидемиското јавување на заразна болест, епидемијата се одјавува со Одјава на епидемија на заразна болест, дадена на Образец бр. 5, од страна на надлежниот завод за здравствена заштита.

Одјавувањето на епидемијата се врши со пополнување на Образецот од став 1 на овој член во дупликат, откако ќе помине двојниот инкубационен период за болеста што ја предизвикала епидемијата, сметајќи од последниот пријавен случај.

Член 8

Пријавувањето на грип се врши седмодневно од четириесеттата недела од тековната година до дваесеттата недела следната година, по возрастни групи на Збирна пријава за заболени-умрени од грип, дадена на Образец бр. 6.

Пријавувањето се врши со пополнување на образецот од став 1 на овој член во дупликат и се доставува до надлежниот завод за здравствена заштита.

Во останатиот период од годината, грипот се пријавува поединечно на образецот од член 2 став 1 на овој правилник.

Член 9

Евидентирањето на движењето на заразните болести по општини од страна на заводите за здравствена заштита се врши во Книга за евиденција на заразните болести, дадена на Образец бр. 7.

Движењето на заразните болести и епидемиолошката состојба на подрачјето кое го покриваат заводите за здравствена заштита се пријавува од страна на надлежниот завод за здравствена заштита преку седмодневни, месечни и годишни извештаи до Републичкиот завод за здравствена заштита и Државниот санитарен и здравствен инспекторат, а по потреба и барање и до општините и градот Скопје.

Член 10

Движењето на заразните болести и епидемиолошката состојба во Република Македонија се пријавува преку седмодневни, месечни и годишни извештаи до Министерството за здравство, заводите за здравствена заштита и другите надлежни органи од страна на Републичкиот завод за здравствена заштита.

Годишниот извештај за движење на заразните болести се доставува до крајот на месец март од тековната година за претходната година.

Член 11

Кога ќе се изолира или со друга лабораториска метода ќе се докаже причинител на заразна болест, или ќе се изолира бактерија со невообичаена резистенција на антибиотици, од членовите 23 и 24 од Законот за за-

штита на населението од заразни болести од страна на микробиолошка или друга лабораторија се пријавува со пополнување на Пријава на изолиран - докажан причинител на заразна болест и резистенција на антибиотици, дадена на Образец бр. 8 во дупликат и еден примерок се доставува до надлежниот завод за здравствена заштита.

Примерок од пријавата од став 1 на овој член од страна на надлежниот завод за здравствена заштита се доставува до Републичкиот завод за здравствена заштита.

Член 12

Евиденцијата на изолираните или со друга лабораториска метода докажаните причинители на заразна болест или изолираните бактерии со невообичаена резистенција на антибиотици се води во Книга за изолирани - докажани причинители на заразна болест, дадена на Образец бр. 9 од страна на заводите за здравствена заштита за подрачјето што го покриваат, односно од Републичкиот завод за здравствена заштита за територијата на Република Македонија.

Член 13

Обрасците бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 се составен дел на овој правилник.

Член 14

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да се применува Правилникот за начинот на пријавување на заразните болести ("Службен лист на СФРЈ" бр. 42/85 и 11/92) и престануваат да важат одредбите од Правилникот за начинот, роковите и обрасците за пријавување, евиденцијата и известувањето за движењето на заразните болести, како и за начинот за известување за лабораториски наод ("Службен весник на СРМ" бр. 45/76) што се однесуваат на пријавувањето и евиденцијата на заразните болести.

Член 15

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 08-2828/1

1 април 2009 година

Скопје

Министер,
д-р Бујар Османи, с.р.

Образец бр.1

Страна 1

Здравствена установа која пријавува
заболување - смрт од заразни болести

Реден број на книгата за евиденција на
заразни болести

Општина _____
Единица _____

333

**ПРИЈАВА НА ЗАБОЛУВАЊЕ - СМРТ ОД ЗАРАЗНА БОЛЕСТ
И НОСИТЕЛЕЛАСТВО НА ПРИЧИНИТЕЛ НА ЗАРАЗНА БОЛЕСТ**

ПОДАТОЦИ ЗА БОЛНИОТ

[illegible]

Пол машки 1 женски 2

Година на старост _____

Занимање _____
(која работа ја врши)

Каде работи _____
(работна организација, училиште, детска градинка и др.)

Место на живеење на болниот

(место, улица и број)

Општина _____

Bo

Ден 20

ПОДАТОЦИ ЗА БОЛЕСТА

Болест _____
(дијагноза - шифра)

Носителство

Материјал за лабораториско испитување
земен 1 не е земен 2
Болниот е упатен во болница: ДА НЕ
Болеста утврдена 1 лабораториски 2 клинички

Дата на заболување _____
(ден, месец и година)

Дата на смртта _____
(ден, месец и година)

ВАКЦИНИРАН ПРОТИВ ОВАА БОЛЕСТ

HE 1

ДА 2

ЦЕЛОСНО 3

ДЕЛУМНО 4

РЕВАКЦИНИРАН 5

Дата на последна вакцинација

Дата на последна ревакцинација

Факсимил на лекарот

Страна 2

ЛИСТА НА ШИФРИТЕ НА МКБ-10 ЗА ШИФРИРАЊЕ НА ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ

- | | |
|---|--|
| 1. Антракс (Anthrax) A22 | 25. Лажшманиоза (Leishmaniasis) B55 |
| 2. Бактериски алиментарни инфекции и интоксикации (Toxiinfectio alimentaris) A05 | 26. Легионерска болест (Legionellosis) A48.1 |
| 3. Бруцелоза (Brucellosis) A23 | 27. Лептоспирози (Leptospirosis) A27 |
| 4. Беснило (Rabies) A82 | 28. Маларија (Malaria) B50, B51 B52, B53, B54 |
| 5. Синдром на стекнат имунодефицит - SIDA (Acquired immunodeficiency syndrome - AIDS) B20-B24 | 29. Мали сипаници (Morbilli) B05 |
| 6. Ботулизам (Botulismus) A05.1 | 30. Менингококна болест (Meningitis epidemica) A39.0 |
| 7. Вирусен хепатитис А (Hepatitis virosa A) B15 | 31. Овчи сипаници (Varicella) B01 |
| 8. Вирусен хепатитис Б (Hepatitis virosa B) B16 | 32. Прионски болести (Prion diseases) A81 |
| 9. Вирусен хепатитис Ц (Hepatitis virosa C) B17.1 | 33. Салмонелози (Salmonellosis) A02 |
| 10. Други вирусни хепатитиси - (Hepatitis virosa) – ostanati B 17.0, B17.2, B17.8 | 34. Сифилис (Syphilis) A50, A51, A52, A53 |
| 11. Вирусни хепатитиси - (Hepatitis virosa) B18, B19 | 35. Скарлатина (Scarlatina) A38 |
| 12. Вирусен енцефалит (Encephalitis virosa) A83, A84, A85, A86 | 36. Тетанус (Tetanus) A33, A34, A35 |
| 13. Вирусни менингитиси (Meningitis virosa) A87 | 37. Тифус и паратифуси (Typhus abdominalis, Paratyphus) A01(A01.0-A01.4) |
| 14. Голема кашлица (Pertussis) A37 | 38. Токсоплазмоза (Toxoplasmosis) B58 |
| 15. Гонореја (Gonorrhoea) A54 | 39. Трихинелоза (Trichenellosis) B75 |
| 16. Грип (Influenza) J 11 | 40. Туберкулоза (Tuberculosis) A15-A19 |
| 17. Детска парализа (Polyomyelitis) A80 | 41. Туларемија (Tularemia) A21 |
| 18. Дифтерија (Dyphtheria) A36 | 42. Хеморагична треска-Кримска (Crimae haemorrhagic fever) A98.0 |
| 19. Ентероколити (Enterocolitis) A08, A09 | 43. Хеморагична треска со бубрежен синдром (Haemorrhagic fever with renal syndrom) A98.5 |
| 20. Ехинококоза (Echinococcosis) B67 | 44. Други хеморагични вирусни трески (Haemorrhagic fevers) – drugi A98.1, A98.2, A98.3, A98.4 и A98.8 |
| 21. Заушки (Parotitis) B26 | 45. Црвенка (Rubeola) B06 |
| 22. Инфективна мононуклеоза (Mononucleosis infectiosa) B27 | 46. Чума (Pestis) A20 (A20.0-A20.9) |
| 23. Колера (Cholera) A00 (A00.0, A00.1, A00.9) | 47. Шигелоза (Dysentery bacillaris) A03 (A03.0-A03.9) |
| 24. Лажм борелиоза (Lyme boreliosis) A69.2 | 48. Шура (Scabies) B86 |

Образец бр. 2

Здравствена установа _____
 Место _____ Општина _____
 Улица и број _____ телефон _____

ИНДИВИДУАЛНА ЛИСТА НА АНТИРАБИЧНО ТРЕТИРАЊЕ НА ПОВРЕДЕНИ ЛИЦА

Име и презиме на повреденото лице _____ Возраст _____

Занимање _____ Адреса _____

Ден и место на повредата _____

Локализација и број на повредите _____

Опис на повредите: лесна тешка преку облеката на голо контакт

Раната крварела: Да Не АТ заштита примил Да Не

Датум на поранешните повреди: _____ Дали тогаш антирабично е третиран _____

(датум, вид на вакцина) _____

Животното што нанело повреда (опис) _____ Група (А) (Б) (Ц) (Д)

А – каснување (контакт) од докажано бесно животно

В – каснување (контакт) од сомнително на беснило животно

С – повреда од непознато, пцовисано, заскитано, убиено или диво животно

Д – повреда од животно кое по 10 дена останало здраво

Живо Убиено Побегнато Загинато Непознато Познато

Адреса на сопственикот _____

Вакцинирано (кога) _____ не вакцинирано _____

Изјава _____ на (каснувањето провоцирано и др.)
повредениот: _____

Ветеринарски преглед: 1 ден Здраво Болно 5 ден Здраво Болно 10 ден Здраво Болно

Микроскипски наод на ден _____ ТФА _____ Негри _____

Биолошка проба _____

Да се запише знакот x во соодветниот квадрат

ТРЕТИРАЊЕ

1. ЛОКАЛНА ОБРАБОТКА НА РАНАТА

Датум на обработка _____ во _____ здравствена
установа _____

Начин на обработка _____

2. АНТИРАБИЧЕН СЕРУМ -ХУМАН АНТИРАБИЧЕН ИМУНОГЛОБУЛИН

Датум на апликација _____ Во _____ здравствена
установа _____

Место на апликација (локализација) _____

Количина на дадениот серум во _____ во мл _____ Број на серијата _____
и.ј. _____

Производител _____

Проба на чувствителноста не е позитивно. Десензибилизација е не е вршена.

Забелешка (евентуални реакции) _____

3. АНТИРАБИЧНА ВАКЦИНА

HDC Дена	Датум на вакцинирање	Број на серијата Производител	Количина во мл	Забелешка (евентуални реакции)
0				
3				
7				
14				
28				

(Потпис на лекарот)

Образец бр. 3

ПРИЈАВА ЗА ЗАБОЛЕНО И УМРЕНО ЛИЦЕ ОД МАЛАРИЈА

Презиме и име _____ пол _____ возраст _____

Адреса _____ каде работи _____

Земји во кои престојувал _____ Време на престој _____

Земја од каде дошол _____

Датум на влегување во РМ _____ Датум заболување на _____

Анамнеза _____

Причини за одење во малариачно подрачје:

- 1) нов имигрант
- 2) имигрант во посета на земјата од каде што потекнува
- 3) враќање дома на отсуство
- 4) член на посада, воена служба
- 5) патување заради работа
- 6) останато
- 7) странски посетител

Хемиопротифиласка против маларија примена во ДА НЕ
странство^{*)}:(Во случај на потврден одговор ^{*)})

Име на лекот _____

Како е приман: Редовно Нередовно

Мерки против комарци^{*)} ДА НЕ

- мрежи
- репеленти
- друго

Дали е продолжено се хемиопрофилактика по враќање*) ДА НЕ

Дали имало случаи на маларија*) ДА НЕ

*) да се заокружи одговорот

Дијагнозата е поставена од
во здравствена установа _____

Начин на поставување на дијагноза*)

1) густа капка, размаска

2) серолошки

3) клинички

Врста на паразитот*):

1) *P. falciparum*

4) *P. ovale*

2) *P. Vivax*

5) мешана инфекција

3) *P. malariae*

Време, должина на хоспитализација и начин на
лекување; _____

Резултат на случајот *)

1) опоравен

2) умрен

3) непознат

Дали е вршено испитување на резистенција на антималяричните ДА НЕ
средства?

Датум _____

М.П.

Лекар специјалист _____

*) да се заокружи одговорот

Образец бр. 4

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА КОЈА ПРИЈАВУВА ЕПИДЕМИЈА

Место _____ Општина _____
Улица и број _____ Телефон _____

ПРИЈАВА НА ЕПИДЕМИЈА НА ЗАРАЗНА БОЛЕСТ

Заболувањето што се пријавило во епидемиска форма:

Дијагноза _____
Причинител _____
Шифра(МКБ) _____

Датум на почеток на епидемијата _____
Датум на откривањето на епидемијата _____
Зафатена групација (училиште, колектив и друго) _____
Зафатена населба-населби _____
Број на жители _____
Број на експонирани _____
Број на: заболени _____ умрени _____ хоспитализирани _____
сомнителни _____

Извор на зараза: утврден или претпоставен _____

Пат на пренесување: утврден или претпоставен _____
Причинител: докажан, во испитување: _____
Клинички знаци: _____

Преземени мерки: _____

Епидемиолошка прогноза заснована врз досегашните испитувања _____

Неопходна помош: (во кадар, опрема, средства) _____

Датум на поднесувањето на
пријавата

Овластено лице

М.П.

Образец бр. 5

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА КОЈА ОДЈАВУВА ЕПИДЕМИЈА

Место _____ Општина _____
Улица и број _____ Телефон _____

ОДЈАВА ЗА ЕПИДЕМИЈА НА ЗАРАЗНА БОЛЕСТ

Заболувањето што се пријавило во епидемиска форма:

Дијагноза _____

Причинител _____

Шифра(МКБ) _____

Дата на почеток _____ Дата на откривањето на епидемијата _____

Дата на завршување на епидемијата _____

Зафатена населба-населби _____

Број на жители _____

Зафатена групација(школа, колектив и друго) _____

Број на експонирани _____

Број на : заболени _____ умрени _____ хоспитализирани _____

Извор на зараза: утврден, неутврден, претпоставен _____

Пат на пренесување: утврден, неутврден, претпоставен _____

Причинител: докажан, не докажан _____

Спроведени мерки: (хоспитализација, вакцинација, ДДД и друго). _____

Примена помош:

во кадрари _____

во опрема _____

во средства _____

Предложени мерки за трајно отстранување на опасноста: _____

2.-

Заболени по пол и групи според возраст

Пол	Помали од 1 година	Наполнета 1 година	2 години	3 години	4 години	5 години	6 години	од 7 до 9 години	од 10 до 14 години	од 15 до 19 години	од 20 до 29 години	од 30 до 39 години	од 40 до 49 години	од 50 до 59 години	60 и повеќе	Непознато
Машки																
Женски																
Вкупно																

Микробиолошки истражувања на болни:

Вид на материјал	Број на испитаните лица	Број на лица со позитивни резултати	Вкупно испитани мостри

Население (контакти и друго)

На материјал (вода, храна и друго)

Вид на материјал	Број на мостри	Број на мостри со позитивни резултати

Други познати податоци за појавата и ширењето на епидемијата и спроведените мерки, предлози и слично: _____

Датум на поднесувањето на одјавата

Овластено лице

м.п.

Образец бр. 6

Здравствена установа _____

Место _____ Општина _____

Улица и број _____ телефон _____

ЗБИРНА ПРИЈАВА ЗА ЗАБОЛЕНИ - УМРЕНИ ОД ГРИП

Број на недела _____

За период од _____ до _____ година

старосна група	заболени	умрени
0 - 4		
5 - 14		
15 - 64		
65 и повеќе		
В к у п н о		

Датум на поднесувањето на пријавата

Овластено лице

м.п.

Образец бр. 8

Страна 1

Микробиолошка лабораторија _____

Место _____ телефон _____

**ПРИЈАВА ЗА ИЗОЛИРАН-ДОКАЖАН ПРИЧИНТЕЛ
НА ЗАРАЗНА БОЛЕСТ И РЕЗИСТЕНЦИЈА НА АНТИБИОТИЦИ**

Име и презиме _____

ЕМБ

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

адреса _____

материјал за испитување _____

упатен од _____

упатна дијагноза _____

изолиран причинител _____

докажан причинител со друга метода _____

дата на прием на материјалот _____ дата на изолација - докажување _____

Резистенција _____

Датум на поднесувањето на
пријавата

Микробиолог,

Страна 2

**ИЗОЛИРАНИ-ДОКАЖАНИ ПРИЧИНИТЕЛИ НА ЗАРАЗНИ
БОЛЕСТИ КОИ СЕ ПРИЈАВУВААТ**

- | | |
|--|---|
| 1. <i>Bacillus anthracis</i> | 20. <i>Mycobacterium tuberculosis</i> |
| 2. <i>Brucella</i> spp. | 21. <i>Mycoplasma pneumoniae</i> |
| 3. <i>Campylobacter</i> sp, ентеропатогени | 22. <i>Neisseria gonorrhoeae</i> |
| 4. <i>Chlamydia psittaci</i> | 23. <i>Neisseria meningitidis</i> (од крв и ликвор) |
| 5. <i>Chlamydia trachomatis</i> | 24. <i>Plasmodium</i> spp |
| 6. <i>Corynebacterium diphtheriae</i> , кои продуцираат токсини | 25. RSV (респираторен синцицијален вирус) |
| 7. <i>Coxiella burnetii</i> | 26. Rota virus |
| 8. <i>Entamoeba histolytica</i> | 27. Rubella virus (само конгенитални инфекции) |
| 9. <i>Escherichia coli</i> , ентеропатогени, ентерохеморагични, ентероинвазивни и ентеротоксични | 28. <i>Salmonella paratyphi</i> |
| 10. <i>Francisella tularensis</i> | 29. <i>Salmonella typhi</i> |
| 11. Hantaan virusi | 30. <i>Salmonella</i> , други |
| 12. Helminthes (по типови) | 31. <i>Shigella</i> spp. |
| 13. Hepatitis virus (по типови) | 32. <i>Staphylococcus aureus</i> - метицилин резистентни |
| 14. HIV | 33. <i>Toxoplasma gondii</i> (само конгенитални инфекции) |
| 15. Influenza virusi | 34. <i>Treponema pallidum</i> |
| 16. <i>Legionella</i> spp. | 35. <i>Trichinella spiralis</i> |
| 17. <i>Leptospira interrogans</i> | 36. <i>Vibrio cholerae</i> O1 и O139 |
| 18. <i>Listeria monocytogens</i> | 37. <i>Yersinia enterocolitica</i> , ентеропатогена и |
| 19. Morbilli | 38. Причинителите на другите хеморагични трески |

Образец бр. 9

(формат 35x25 см)

КНИГА ЗА ИЗОЛИРАН - ДОКАЖАН ПРИЧИНИТЕЛ НА ЗАРАЗНА БОЛЕСТ

[illegible]

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА**828.**

Врз основа на член 15 став 5 од Законот за матична евиденција за осигурениците и корисниците на правата од пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/04, 55/07 и 102/08), министерот за труд и социјална политика, донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ НА ПРИЈАВИ ЗА МАТИЧНАТА ЕВИДЕНЦИЈА****Член 1**

Во Правилникот за формата, содржината и начинот на поднесување на обрасците на пријави за матичната евиденција („Службен весник на Република Македонија“ бр.148/08), по членот 4 се додава нов член 4-а кој гласи:

„Член 4-а

За поднесена пријава во задолжително социјално осигурување се смета и внесувањето на податоци за првото вработување на лицата овластени за застапување (застапник по закон) на субјектите на упис и нивно вклучување во задолжителното социјално осигурување, внесени преку едношалтерскиот систем во Централниот регистар на Република Македонија.“

Член 2

Овој правилник влегува во сила со денот на негово објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-4734/1
7 април 2009 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
Џељал Бајрами, с.р.

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
829.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржана на 1 април 2009 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 30-а став 1 во делот: „која е со место на живеење во општини на Република Македонија со стапка на природен прираст на населението под 2,1 според статистичките податоци од Државниот

завод за статистика на Република Македонија објавени пред две години од тековната година“ и став 2 во делот: „со постојано место на живеење од најмалку три години во општините од ставот 1 на овој член“ од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2000, 17/2003, 65/2004, 113/2005, 98/2008 и 107/2008).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија, на иницијатива на Имет Фетаи од Гостивар, Здружението на граѓани „Граѓанско движење - Разбуди се“ од Скопје, Мерал Узеири Ферати, Флора Кадриу и Садије Илјази од Скопје, со Решение У.бр.160/2008 од 20 јануари 2009 година поведе постапка за оценување на уставноста на одредбите од Законот означен во точката 1 од оваа одлука.

Постапката е поведена затоа што пред Судот се постави прашањето за согласноста на наведените законски одредби со Уставот на Република Македонија.

4. Судот на седницата утврди дека членот 30-а став 1 од Законот за заштита на децата определува дека: "Родителски додаток за дете остварува мајка за своето второ, трето и четврто живородено дете, која е со место на живеење во општини на Република Македонија со стапка на природен прираст на населението под 2,1 според статистичките податоци од Државниот завод за статистика на Република Македонија објавени пред две години од тековната година."

Според став 2 од истиот член на Законот: „Правото од ставот 1 на овој член го остварува мајка, која е државјанин на Република Македонија со постојано место на живеење од најмалку три години во општините од ставот 1 на овој член.“

Ставот 3 од истиот член на Законот предвидува дека: „Правото од ставот 1 на овој член го остварува мајка која непосредно се грижи за детето за кое поднела барање, чии деца од предходниот ред на раѓање не се сместени во установа за социјална заштита, згрижувачко семејство или не се дадени на посвојување и на која не и е одземено родителското право над децата од претходниот ред на раѓање.“

Според став 4 од истиот член на Законот: „Правото од ставот 1 на овој член не може да се оствари ако мајката во моментот на поднесувањето на барањето живее и работи во странство.“

Ставот 5 од истиот член на Законот предвидува дека: „Правото од ставот 1 на овој член во случај мајката да не е жива, да го напуштила детето, или од оправдани причини да е спречена непосредно да се грижи за детето, правото наместо мајката може да го оствари таткото или старателот доколку ги исполнува условите од ставовите 1 и 4 на овој член.“

Во став 6 од истиот член на Законот се определува дека: „Правото од ставот 1 на овој член ќе се остварува за второ, трето и четврто новородено дете од 1 јануари 2009 година.“

5. Според член 8 став 1 алинеите 1, 3 и 8 од Уставот на Република Македонија: „Темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија се основните слободи и права на човекот и граѓанинот призна-ти во меѓународното право и утврдени со Уставот; владењето на правото; хуманизмот, социјалната правда и солидарноста.“

Според член 9 од Уставот: „Граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба“ (став 1); „Граѓаните пред Уставот и законите се еднакви“ (став 2).

Според член 40 од Уставот: „Републиката му обезбедува посебна грижа и заштита на семејството“ (став 1); „Родителите имаат право и должност да се грижат за издржување и воспитување на децата“ (став 3).

Со член 41 од Уставот се определува дека: „Право на човекот е слободно да одлучува за создавање на деца“ (став 1). „Републиката, заради усогласен економски и социјален развој, води хумана популациона политика“ (став 2).

Во член 42 став 1 од Уставот се предвидува дека: „Републиката посебно ги заштитува мајчинството, децата и малолетните деца.“

Според член 51 од Уставот: „Во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон“ (став 1); „Секој е должен да ги почитува Уставот и законите“ (став 2).

Од изнесените уставни одредби произлегува дека темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија се, покрај другите, основните слободи и права признати во меѓународното право и утврдени со Уставот; владењето на правото; хуманизмот, социјалната правда и солидарноста (член 8 став 1 алинеите 1, 3 и 8), при што граѓаните се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба (член 9 став 1) и таа еднаквост се обезбедува со Уставот и со законите (член 9 став 2), така што законите мораат да бидат во согласност со Уставот (член 51 став 1) и секој е должен нив да ги почитува (член 51 став 2). Во однос на децата овие начелни уставни одредби се поблиску разработени така што се определува дека човекот има право слободно да одлучува за создавање на деца (член 41 став 1), во кој случај родителите имаат право и должност да се грижат за издржување и воспитување на децата (член 40 став 3), а Републиката обезбедува посебна грижа и заштита на семејството (член 40 став 1), посебна заштита на мајчинството, децата и

на малолетните деца (член 42 став 1), а должна е да води и таква политика за населението во целата држава која ќе обезбеди нејзин усогласен економски и социјален развој (член 41 став 2). Со други зборови, при обезбедувањето на посебната заштита на мајчинството и на децата, Републиката мора да определи, покрај другото, еднакви права за граѓаните од ист или различен пол.

Со оглед на тоа што со наведените делови од ставовите 1 и 2 на член 30-а од Законот се определува правото на родителски додаток за дете да го остваруваат само мајките кои се со место на живеење во општините во кои природниот прираст на населението е под 2.1 промили, односно ова право да го остваруваат само една група мајки во рамките на определени општински граници или според територијален принцип, тие законски одредби не важат на целата територија на Република Македонија, создаваат нееднаквост меѓу граѓаните на Република Македонија кои се во иста положба односно имаат второ, трето и четврто дете, како и не се во функција на заштитата на мајчинството и на децата бидејќи не се однесуваат на сите мајки и деца во државата, Судот оцени дека наведените делови од законските одредби не се во согласност со изнесените уставни одредби.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот д-р Трендафил Ивановски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Вера Маркова, Бранко Наумовски, Игор Спировски, д-р Гзими Старова и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр.160/2008
1 април 2009 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р **Трендафил Ивановски**, с.р.

830.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија, член 47 алинеја 3 и член 71 алинеја 2 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржана на 1 април 2009 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ ЗАПИРА постапката за оценување на уставноста на член 30-а став 1 во делот: „Родителски додаток за дете остварува мајка за своето второ, трето и четврто живородено дете“, став 2 во делот: „Правото од ставот 1 на овој член го остварува мајка, која е државјанин на Република Македонија“, ставовите 3, 4, 5 и 6 и на член 30-б од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2000, 17/2003, 65/2004, 113/2005, 98/2008 и 107/2008).

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија, на иницијатива на Исмет Фетаи од Гостивар, Здружението на граѓани „Граѓанско движење - Разбуди се“ од Скопје, Мерал Узеири Ферати, Флора Кадриу и Садие Илјази од Скопје, со Решение У.бр.160/2008 од 20 јануари 2009 година поведе постапка за оценување на уставноста на членовите 30-а и 30-б од Законот означен во точката 1 од ова решение, затоа што се постави прашањето за нивната согласност со Уставот на Република Македонија.

4. Судот на седницата утврди дека членот 30-а став 1 од Законот за заштита на децата определува дека: „Родителски додаток за дете остварува мајка за своето второ, трето и четврто живородено дете, која е со место на живеење во општини на Република Македонија со стапка на природен прираст на населението под 2,1 според статистичките податоци од Државниот завод за статистика на Република Македонија објавени пред две години од тековната година.“

Според став 2 од истиот член на Законот: „Правото од ставот 1 на овој член го остварува мајка, која е државјанин на Република Македонија со постојано место на живеење од најмалку три години во општините од ставот 1 на овој член.“

Ставот 3 од истиот член на Законот предвидува дека: „Правото од ставот 1 на овој член го остварува мајка која непосредно се грижи за детето за кое поднела барање, чии деца од предходниот ред на раѓање не се сместени во установа за социјална заштита, згрижувачко семејство или не се дадени на посвојување и на која не и е одземено родителското право над децата од претходниот ред на раѓање.“

Според став 4 од истиот член на Законот: „Правото од ставот 1 на овој член не може да се оствари ако мајката во моментот на поднесувањето на барањето живее и работи во странство.“

Ставот 5 од истиот член на Законот предвидува дека: „Правото од ставот 1 на овој член во случај мајката да не е жива, да го напуштила детето, или од оправдани причини да е спречена непосредно да се грижи за детето, правото наместо мајката може да го оствари таткото или старателот доколку ги исполнува условите од ставовите 1 и 4 на овој член.“

Во став 6 од истиот член на Законот се определува дека: „Правото од ставот 1 на овој член ќе се остварува за второ, трето и четврто новородено дете од 1 јануари 2009 година.“

Според член 30-б став 1 од Законот: „Родителскиот додаток за второ дете од членот 30-а се исплатува месечно, за период од девет месеца, во висина од 30% од просечната плата исплатена по вработен во Република Македонија во претходната година.“

Во став 2 од истиот член на Законот се предвидува дека: „Родителскиот додаток за трето дете од членот 30-а се исплатува месечно, за период од десет години, во висина од 50% од просечната плата исплатена по вработен во Република Македонија во претходната година.“

Ставот 3 од истиот член на Законот определува дека: „Родителскиот додаток за четврто дете од членот 30-а се исплатува месечно, за период од 15 години, во висина од 70% од просечната плата исплатена по вработен во Република Македонија во претходната година.“

Според став 4 од истиот член на Законот: „Во случај мајката да роди четврто дете додека го остварува родителскиот додаток за трето дете, ќе остварува единствен родителски додаток месечно во висина од една просечна плата исплатена по вработен во Република Македонија во претходната година.“

Ставот 5 од истиот член на Законот предвидува дека: „Во случај мајката да роди повеќе деца одеднаш (близнаци, тројка и повеќе) ќе остварува единствен родителски додаток во износ на повисокото право.“

5. Според член 8 став 1 алинеите 1, 3 и 8 од Уставот на Република Македонија: „Темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија се основните слободи и права на човекот и граѓанинот признаати во меѓународното право и утврдени со Уставот; владеењето на правото; хуманизмот, социјалната правда и солидарноста.“

Според член 9 од Уставот: „Граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба“ (став 1); „Граѓаните пред Уставот и законите се еднакви“ (став 2).

Според член 40 од Уставот: „Републиката му обезбедува посебна грижа и заштита на семејството“ (став 1); „Родителите имаат право и должност да се грижат за издржување и воспитување на децата“ (став 3).

Со член 41 од Уставот се определува дека: „Право на човекот е слободно да одлучува за создавање на деца“ (став 1). „Републиката, заради усогласен економски и социјален развој, води хумана популациона политика“ (став 2).

Во член 42 став 1 од Уставот се предвидува дека: „Републиката посебно ги заштитува мајчинството, децата и малолетните деца.“

Според член 51 од Уставот: „Во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон“ (став 1); „Секој е должен да ги почитува Уставот и законите“ (став 2).

Од изнесените уставни одредби произлегува дека темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија се, покрај другите, основните слободи и права признаати во меѓународното право и утврдени со Уставот; владеењето на правото; хуманизмот, социјалната правда и солидарноста (член 8 став 1 алинеите 1, 3 и 8), при што граѓаните се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба (член 9 став 1) и таа еднаквост се обезбедува со Уста-

вот и со законите (член 9 став 2), така што законите мораат да бидат во согласност со Уставот (член 51 став 1) и секој е должен нив да ги почитува (член 51 став 2). Во однос на децата овие начелни уставни одредби се поблиску разработени така што се определува дека човекот има право слободно да одлучува за создавање на деца (член 41 став 1), во кој случај родителите имаат право и должност да се грижат за издржување и воспитување на децата (член 40 став 3), а Републиката обезбедува посебна грижа и заштита на семејството (член 40 став 1), посебна заштита на мајчинството, децата и на малолетните деца (член 42 став 1), а должна е да води и таква политика за населението во целата држава која ќе обезбеди нејзин усогласен економски и социјален развој (член 41 став 2). Со други зборови, при обезбедувањето на посебната заштита на мајчинството и на децата, Републиката мора да определи, покрај другото, еднакви права за граѓаните од ист или различен пол.

Имајќи ги предвид изнесените уставни одредби, Судот оцени дека тие не се доведени во прашање со членот 30-а став 1 во делот: „Родителски додаток за дете остварува мајка за своето второ, трето и четврто новорождено дете“, став 2 во делот: „Правото од ставот 1 на овој член го остварува мајка, која е државјанин на Република Македонија“, ставовите 3, 4, 5 и 6 и со членот 30-б во целина од Законот. Имено, од наведените законски одредби, гледани секоја посебно и сите заедно, произлегува дека со нив се обезбедува правото на родителски додаток за дете да се остварува на целата територија на Република Македонија, еднакво за сите граѓани на Република Македонија кои се во иста положба односно имаат второ, трето и четврто дете, како и дека се во функција на заштита на мајчинството и заштита на децата со оглед дека се однесуваат на сите мајки и деца во државата. Поради тоа, Судот оцени дека се исполнети условите за запирање на постапката предвидена во член 47 алинеја 3 од Деловникот на Судот.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од ова решение.

7. Ова решение Судот го донесе во состав од претседателот на Судот д-р Трендафил Ивановски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски, д-р Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр.160/2008-1
1 април 2009 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р **Трендафил Ивановски**, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 831.

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за катастарската општина Јастребник – Општина Кочани.

Катастарот на недвижности ќе се применува од 15-тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиште за КО Јастребник, востановен според Законот за премејр и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-5518/2
2 април 2009 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 832.

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 44/2002, 51/2003, 120/2005, 139/2006, 160/2007 и 159/2008), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2009 ГОДИНА

Движењето на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари – март 2009 година, во однос на просечните цени на мало во 2008 година изнесува -1,2%.

Директор,
м-р **Благица Новковска**, с.р.



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2009 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622

